



**ПРОГРАМА ЗА
КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ
КПУ БР.2/2022 - 8/16 ЧАСА МЕСЕЦ МАЈ - ЈУНИ
ЕДНОДНЕВНА И ДВОДНЕВНА ПРОГРАМСКА ЕДУКАЦИЈА**

Распоред на предавања и тематски содржини

Распоред на одржување на КПУ по градови и датуми. Почеток 10.00 часот

Битола	Хотел “Епинал”	17 Мај 2022
Виница	Хотел “Александар Парк”	18 Мај 2022
Скопје	Хотел “Континентал” - Клуб Фонтана	19 Мај 2022
WEBINAR („on-line” советување) со почеток во 10 часот (пријавување најдоцна до 17.05.2022 година)		20 Мај 2022
Струмица	Хотел “Вила Парк”	25 Мај 2022
Охрид	Хотел “Милениум”	26 Мај 2022
Италија, Рим и Амалфи брег (авионски превоз)		31 Мај – 05 Јуни 2022
Грција - Платамона	Cronwell Platamon Resort*****	09 – 12 Јуни 2022

ТЕМА	ПРЕДАВАЧ
ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ <ul style="list-style-type: none">Нови услови за стекнување на уверение за сметководител и овластен сметководител;Сметководствен приправник, новина во законот;Промена во бројот на часовите и третман на КПУ обуки;Измена во условите за стекнување лиценца на друштво за вршење на сметководствени работи;Надзор над работата на ИСОС и формирање на СУНС;Останати измени.	Ромео Костадинов
ЗАКОН ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА <ul style="list-style-type: none">Трансформација на заем во влог на друштвото;Потребна документација за упис на трансформацијата;Услови за трансформација на заемот во влог;Изготвување на годишен извештај и изјава за примена на кодекс за корпоративно управување;Сметководствен и даночен третман на трансформацијата на заем во влог на друштвото;	Магдица Костадинова

<p>МСС и МСФИ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Залихи – МСС 2; • Утврдување и мерење на залихите; • Постапки при промени на вредностите на залихите; • Усогласување на залихите и обврски од специфично работење. 	<p>Ромео Костадинов</p> <p>Магдица Костадинова</p>
<p>ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Измени на Законот за ДДВ, даночни стапки и маржи во трговијата; • Утврдување на маржа во трговијата на одредени стоки; • Книговодствена евиденција и усогласувања на маржата; • Оперативни трошоци во трговијата, утврдување, евидентирање и усогласувања; • Постапки и евиденција на залихите на стоките, кај кои има нула или намалена ДДВ стапка; • Неусогласеноста помеѓу МСС 2 - Залихи и примената на рестриктивните мерки и надминување на противречностите. 	<p>Ромео Костадинов</p>
<p>ЈАВЕН СЕКТОР</p> <ul style="list-style-type: none"> • Новини во законот за административни службеници; • Услови за засновање работен однос согласно измените; • Права и обврски на административните службеници; • Нов начин на пресметка на плата, • Надоместоци и додатоци од плата во јавен сектор, согласно измените на Законот за административни службеници и грански колективни договори. 	<p>Јулија Минковска</p>
<p>ДОДАТОЦИ ОД ПЛАТА</p> <ul style="list-style-type: none"> • Работа во недела и празници во трговијата и други дејности; • Разлики во утврдување на денови на неделен одмор и работа во недела; • Исплати за работа во недела, верски и државни празници; • Останати надоместоци за работа ноќе, смени и останати; • Други додатоци и надоместоци. 	<p>Ромео Костадинов</p> <p>Јулија Минковска</p>
<p>РАБОТНИ ОДНОСИ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Право на годишен одмор и обврски при користење; • Користење на годишен одмор на нови и постоечки вработени; • Исплата на К-15, пропишан, минимален, максимален; • Даночен третман, одложени даноци и даночни обврски; • Искористен дел од годишниот одмор за претходни години. 	<p>Ромео Костадинов</p> <p>Јулија Минковска</p>
<p>МЕНАЏМЕНТ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Резултат од работењето, значење за органите и друштвото; • Распоред на резултат од работењето; • Постапки при позитивен и негативен финансиски резултат; • Ресурси за исплата на дивиденди. 	<p>Магдица Костадинова</p>

ИГРИ НА СРЕЌА <ul style="list-style-type: none"> Услови за организирање наградни игри; Разлики помеѓу наградни игри и игри на среќа. 	Магдица Костадинова
ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД <ul style="list-style-type: none"> Услови за оданочување со ДЛД во 2022 година; Пропорционална или прогресивна стапка; Значење на праг за регистрација за ДДВ и видови на приходи на физички лица; Други видови на приходи; Посебни постапки за утврдување персонален данок. 	Ромео Костадинов Јулија Минковска
МСС и МСФИ <ul style="list-style-type: none"> Учество во заеднички вложувања – МСС 31; Известување за средствата, обврските, приходите и расходите на заедничките вложувања; Заеднички контроли, заеднички контролирани средства и ентитети. 	Ромео Костадинов

ПРВА ПАУЗА: 11.20-11.00

ВТОРА ПАУЗА: 12.30-13.00

ТРЕТА ПАУЗА: 14.20-14.30

НАПОМЕНА: За слушателите на ON-LINE обука, за навремено доставување на материјалот, Вашата уплата и пријава да се извршат најдоцна до 17 Мај 2022 година.

Цена за едукација во Македонија за 8 КПУ часа 2.360 денари со вклучен **18% ДДВ.**

Цена за едукација во странство за 16 КПУ часа 4.000 денари (ослободено од ДДВ по член 14 став 2 точка 3а од Закон за ДДВ).

Начин на плаќање: Исклучиво на трансакциска сметка:

Еуро Консалт Плус: ЕДБ МК 4030005567697

Трансакциска сметка: 270000001040794, Халкбанк АД Скопје

Пријавата пополнете ја и испратете ја на нашата е-маил адреса: info@eurokonsaltplus.com.mk

Еуро Консалт Плус ДОО

ул."Јордан Мијалков" бр.30, Скопје

Трансакциска сметка: 270000001040794; Халкбанк Скопје

ЕДБ МК 4030005567697

тел/факс:02/3215-327; 3215-328

е-маил: info@eurokonsaltplus.com.mk; www.eurokonsaltplus.com.mk